

И покрај тоа што повеќето аналитичари се скептици околу скорешен напад врз иранската држава, сепак разузнавачките служби располагаат со податоци кои го кажуваат сосема спротивното. Холандската служба АИВД успеала да ја прекине саботажата на иранската индустрија врз основа на проценките дека САД наскоро ќе ги бомбардираат иранските нуклеарни центри. Шпионските активности на холандските агенти биле тесно поврзани со целите кои американската војска има намера да ги нападне. Според веродостојни извори, се очекува за неколку седмици Иран да биде нападат од беспилотни летала. Досега се утврдени неколку локации кои би биле мета на нападите, вклучувајќи ги и ракетните делови и опремата за лансирање.

Информациите до кои дошле холандските разузнавачи веднаш им биле проследени на нивните американски колеги од ЦИА. Американците не исклучуваат воздушен напад како последно решение за запирање на нуклеарните амбиции на Ахмадинеџад, се разбира, доколку дипломатијата и мерките на притисок не вродат со плод.

Неодамна од иранскиот Генералштаб предупредија дека секој американски или израелски напад врз земјата ќе значи почеток на нова светска војна.

Глобалниот ционизам, како што властите во Техеран го нарекуваат американското влијание во светот, водел кон работ на бездната и затоа требало да биде што поскоро уништен.

Израел веќе имал донесено стратешка одлука да не му дозволи на Иран да ги оствари своите нуклеарни амбиции, притоа дозволувајќи си да ги преземе сите мерки кои му се на располагање. Владата на Олмерт се подготвува за индивидуален независен напад врз Техеран, без оглед на серијата дипломатски напади кои ги водат повеќето западни земји.

Но, проблем претставува руската страна која досега има потпишано неколку воени договори со Иран, со кои на исламската република ѝ продала современ ракетен систем за противвоздушна одбрана. Властите во Техеран ги демантираат овие наводи, но западните администрации знаат дека се точни. Сепак, руските власти можат да ги искористат овие затегнати односи со Западот, во контекст на Осетија и на Абхазија и да го реализираат овој договор со Иран, бидејќи тој ѝ носи огромен профит на Москва. Американците признаваат дека доколку Иран навистина располага со противракетниот руски систем, тогаш тоа претставува огромна опасност за секоја западна земја и сосема би го променило односот на силите.

МОЌНОСТА НА ИРАН ПРОИЗЛЕГУВА ОД РУСКИОТ ГРБ

Неодамна се одржа голема воена вежба во Атлантскиот Океан, во која учествуваа здружените сили на САД, Велика Британија и на Франција. Вежбата е наречена "Операција Бримстон", а беше спроведена со цел да се извршат подготовки за потенцијална целосна блокада на Иран.

Се разбира, тоа може да изроди и воен судир од широки размери, кој директно или индиректно би ги инволвирал Русија и Кина. И Москва и Пекинг имаат свои стратешки интереси во Иран, па оттука нивното стоење на страна би било несфатливо. Кина од Иран се снабдува со нафта и природен гас, додека Русија е стратешки партнер на Техеран, кој го овозможува тој транспорт.

Постоеше голема веројатност оваа воена армада на западните земји, веднаш по вежбата, да се упати во водите на Средоземното Море, но сепак тоа не се случи. Имаше шпекулации дека кон Иран тргнал носачот на авиони на нуклеарен погон "Теодор Рузвелт", додека истовремено од Јапонија запловил и носачот "Роналд Реган", со придружна група бродови. Цел било овие носачи на авиони да му се придружат на веќе постојниот американски воен арсенал во Персискиот Залив, односно на носачот "Абрахам Линколн". Првата операција би вклучувала целосна поморска блокада на Иран, за да се спречи увозот на бензол и на други состојки од преработена сурова нафта за потребите на иранската нуклеарна програма.

Имено, Техеран има недоволно рафинериски капацитети и добива само 40 отсто бензол за своите потреби, а остатокот мора да го увезува. Американските стратегии веруваат дека успешното ембарго во овој сегмент би му задал сериозен удар на режимот на Ахмадинеџад. Се проценува дека блокадата би имала ефект само доколку би траела најмалку неколку години. Значи, тоа е првата фаза од притисокот врз Иран. Многу аналитичари тврдат дека доколку ова мора да се спроведе, тогаш вооружен напад врз Техеран не е можен уште најмалку две години.

Голем проблем за американските планови на Средниот Исток би настанале доколку руската и кинеската воена поморска флота почнат да патролираат заедно со иранските комерцијални транспортни танкери. Во водите на Средоземјето веќе се наоѓа дел од руската Црноморска флота, предводена од носачот на авиони "Адмирал Кузњев" и неговата придружна ударна група, како и крстосувачот "Москва", кој носи нај-



современи проектили со далечинско наведување. Руската флота во Средоземното Море моментно има 11 разорувачи и сè уште непрецизен број подморници. За снабдување таа може да го користи сириското пристаниште Тартус.

Кога станува збор за иранското вооружување, тогаш според многумина тоа не е за потценување. Денес Иран располага со стотина најбрзи авиони во светот од типот Ф-14, кој ги има добиено од Американците во ерата на Шахот Резе Пахлавија. Посебно убојно оружје со кое располагаат Иранците се т.н. рекомбинирани вируси, создадени од руски стручњаци по распаѓањето на Советскиот Сојуз. Цели 15 години Иран заедно со Русите работеше на креирањето на такви вируси. Со ваков вид оружје лесно може да се дејствува низ

ИЗРАЕЛ СЕ ПОДГОТВУВА ЗА НАПАД, ИРАН СЕ СНАБДУВА СО РУСКИ АНТИРАКЕТЕН СИСТЕМ



цела Европа и САД. Голема опасност претставува фактот дека тоа е наменето за цивилно население. Податоците можат да бидат катастрофални, затоа што засега не се познати одбранбени мерки за заштита од вирусите. Се спомнува само карантинот, но тој би требало да биде креиран за сместување на десетина милиони луѓе. Таков план досега има изработено само Норвешка, но само за два милиона луѓе.

Иранските воени генерали постојано го предупредуваат светот дека Техеран денес располага и со голем број беспилотни летала и подморници, како и со проектили од серијата Сахаб, кои се сметаат за едни од најсовремените и најопасните и кои можат само за 11 минути да достигнат до Израел. Како што е познато, Израел е главна мета на иранскиот режим. Неколку пати досега претседателот Ахмадинеџад повика на физичка ликвидација на еврејската др-

НОСАЧИТЕ НА АВИОНИ ПОВТОРНО ПРИСУТНИ ВО ЗАЛИВОТ

Извозот на нафта и природен гас на Иран му донесоа високи 81 милијарда долари само за првите три месеци од оваа година. Станува збор за пораст од 31 отсто во однос на претходната година, благодарение на растечките цени на теч-



ното злато. Овие информации ги презентираше Централната банка која, меѓу другото, наведува дека приходите за оваа година се повисоки за цели 20 милијарди долари. Инаку, Иран е вториот по големина производител на нафта во ОПЕК, кој дневно создава по четири милиони барели сурова нафта.

жава и нејзино трајно бришење од географските мапи.

ПЛАН ЗА КИДНАПИРАЊЕ НА АХМАДИНЕЏАД!

Една од најомразените личности во светот последниве години секако е иранскиот претседател, Махмуд Ахмадинеџад. Најнегативни одгласи за него



НА АХМАДИНЕЏАД МУ СЕ СМЕШНИ ПЛАНОВИТЕ ЗА НЕГОВО КИДНАПИРАЊЕ

ЗА ИНАЕТ НА АМЕРИКАНЦИТЕ

Руските енергетски стручњаци соопштија дека Москва набрзо ќе ја заврши изградбата на иранската нуклеарна централа "Бушер", како посебен проект во руско-иранските односи. Атомската електрана почнала да се гради во далечната 1975 година, а почетните работни активности ги изведувале германски претпријатија. По Исламската револуција, кон крајот на седумдесетите години



на минатиот век, Германија се откажа од натамошните градежни активности на централата, па Русија се согласи тој проект да го заврши до средината на минатата деценија. Договорот меѓу Москва и Техеран е потпишан во јануари 1995 година и тој ја обврзува Русија да го изгради првиот блок на нуклеарката, да постави еден реактор, да го обезбеди атомското гориво и да овозможи обука на иранските специјалисти, кои подоцна би биле во можност да раководат со работата на централата. САД постојано вршеа притисок врз Русија да се откаже од таа работа, но сега, по заострувањето на нивните односи во кавкаскиот регион, многу е веројатно дека работите за изградба на атомската електрана ќе се забрзаат.

Иранското Министерство за енергетика смета дека на светскиот пазар има премногу нафта и дека Организацијата на земјоизвознички на тие сировини моментно работи на анализа дали понудата е поголема од побарувачката. Слично мислење има и Венецуела која, пак, покрај редуцијата на производството, бара и натамошно намалување на цената на суровата нафта до 100 долари за барел. Но, дали тоа ќе се случи не зависи само од желбите на некои земји, туку за тоа согласност треба да дадат и Саудиска Арабија и други држави, кои со поголем процент учествуваат во производството на нафта.



Терористичката мрежа Ал каида го обвини Иран дека учествува во т.н. крстосувачка војна на Западот против исламот. Заменик-водачот на организацијата "Ајма ал" Завахири го обвини иранскиот врховен водач ајатолахот Али Хамнеи дека Исламската Република ја променила својата антизападна позиција. Тој во нова видеоснимка тврди дека Техеран соработува со Американците во окупацијата на Ирак и на Авганистан и ги признава марионетските државни режими во двете земји, а истовремено предупредува дека секој кој ќе посегне и по една педа од иранската територија ќе биде убиен и уништен.

Хрватска му продала на Иран неколку руски ракетни системи од типот С300. Модернизираниите проектили ќе му бидат испорачани на Техеран со либиски воени бродови, кои веќе биле вкловени во хрватското пристаниште Кралевица. Веднаш беа алармирани израелските разузнавачи и воената команда од Тел Авив, но нивните првични информации велат дека не располагаат со такви сознанија. Инаку, руските ракетни системи С300, кои ги поседува Хрватска, се од времето на поранешниот Советски Сојуз, а планот беше тие да бидат уништени уште пред две години.

и за неговата политика очекувано има во Израел, бидејќи тој многу пати повика на уништување на еврејската држава. Неговите повици Израелците да се избришат од географските мапи, создаде голема аверзија кај нив. Настојувањата на Техеран по секоја цена да ја развива својата нуклеарна технологија, дополнително ги поттикнува стравувањата на Блискиот Исток. Ветеранската агентура во Израел од поодамна подготвува план за киднапирање на Ахмадинеџад, по примерот на апсењето на нацистичкиот злосторник, Адолф Ајхман. Агент од израелската тајна служба смета дека операцијата може да се изведе на ист начин, со иста тактика. Некои размислувања одат дотаму што ве-

лат дека иранскиот водач е злосторник и тој треба да се најде пред лицето на правдата во Хаг. Значи, киднапирањето на Ахмадинеџад би било со цел тој да се појави пред Меѓународниот кривичен суд во Хаг. Сепак станува збор за индивидуални и издвоени мислења, кои сè уште немаат експлицитна поддршка од израелскиот владин Кабинет и од Кнезетот. Планот за киднапирање на Ахмадинеџад е идеја на Рафи Ејтан, агент на израелската служба Мосад, кој во 1960 година ја предводеше операцијата за киднапирање на Ајхман во Аргентина. Потоа, нацистот беше доведен во Израел, каде е осуден на смрт поради спроведувањето на планот на Хитлер за уништување на Евреите во Европа.

МАРИЛИ

MARKETING, PUBLISHING AND VIDEO PRODUCTION

str. "11 Oktomvri" no. 86-2/12
1000 Skopje, Macedonia
tel/fax: ++389 2 3128 155
mobil : ++389 70 367 925
marili@marili.com.mk
www.marili.com.mk